

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Љезам Бајрами од Тетово УП2 09-263/22 од 20 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-573 од 4 јули 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-573 од 4 јули 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Љезам Бајрами од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-263/22 од 20 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-573 од 4 јули 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради незапазени минимални безбедносни растојанија од објект до 10kV среднонапонски извод Неметали.

Според Електродистрибуција – не е издадено мислење до Општината за постапка за издавање Одобрение за градба бидејќи објектот е со потврда за потреба од приклучок за пумпа за наводнување.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 3 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-263/22 од 20 декември 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - Полномодно од жалителот за Бљерим Дурмиши од с. Мала Речица, Тетово
 - Слики од објектот и далекуводот во близина
 - Приговараното Решение за одбивање
 - GIS скица
 - Барање за согласност за приклучување од 28 јуни 2022 година
 - Потврда дека на парцелата на жалителот има потреба од приклучок за пумпа за наводнување на земјиште
 - Имотен лист бр. 38876 за КП бр. 5711/12, КО Тетово
2. Одговор на приговор и дополнителни докази од 29 декември 2022 година со прилог:

- GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, во Барањето за согласност за приклучување е заокружено дека се бара приклучок за објект, но документацијата која е приложена е за приклучок на пумпа за наводнување на земјиште..

Согласно член 20 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и и 101/22) приклучувањето на дистрибутивната мрежа се одвива преку спроведување на следните три постапки:

- 1) барање за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа,
- 2) склучување на Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа помеѓу корисникот на дистрибутивната мрежа и ОДС и
- 3) ставање под напон на приклучокот.

Согласно член 24 став (1) точка 1), за објекти за кои одобрение за градење не е издадено преку информацискиот систем е-одобрение за градење или за кои е издадено решение за утврдување на правен статус согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, барањето за согласност за приклучување на потрошувач на дистрибутивната мрежа се поднесува во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 1.

Согласно став (3) точка 1) од истиот член, барањето за согласност за приклучување на производител на дистрибутивната мрежа, се поднесува во писмена форма до ОДС, на образец БСП–2.

Согласно став (6), образецот БСП – 1 особено содржи:

- 1) Општи податоци за корисникот
- 2) Причина поради која се поднесува образецот
- 3) Број на предвидени мерни места
- 4) Барана едновремена максимална моќност
- 5) Потребни останати документи кои треба корисникот да ги достави во прилог на образецот

Согласно член 35 став (1) точка 1), ОДС ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога во прилог на БСП 1, односно БСП 2, не е доставена комплетна документација согласно Член 24 од овие Мрежни правила.

Ако Барањето е за приклучок на објектот, потребно е да поднесе ново Барање и да достави соодветна документација за приклучок на објектот.

Исто така, не се запазени минималните безбедносни растојанија до далекувод на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното како и фактот дека се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–263/22
12 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски